



Карактеристики

Функција против габи, самочистење, самодијагностичка функција, подобрена горна плоча/капак, супер EMC перформанси, ормар отпорен на 'рѓа, паметно одмрзнување, дизајн со супер тивок, резервен прекинувач, турбо операција, хидрофилна алуминиумска ламела, режим на мирување, Индикација за код за грешка, систем за проток со низок шум, двостран излез на вода, повеќестепена брзина на вентилаторот, автоматско рестартирање, тајмер, воздушна перка, филтер што може да се пере, заштита од ладен воздух (само за топлинска пумпа), WIFI опционално, I FEEL, цевки и кабли

Капацитет		12000BTU		
Номинален напон и фреквенција		V/Hz 220-240V~/50HZ		
Mode		Ладење	Греење	
Номинален капацитет	W	3500(800-3800)	3800(1000-4200)	
Влезна моќност	W	1180(100-1600)	1100(300-1600)	
Јачина на електрична енергија	A	5.6(0.7-7.8)	4.9(0.6-6.4)	
SEER-SCOP/ Енергетска класа	W/W	6,19/A++	4,03/A+	
Опсег на работа (°C)	(°C)	16~49°C	-15~30°C	
Потрошувачка на ел. енергија (годишно, врз основа на резултати од стандардни тестирања)	kwh	198	938	
Одвлажнување	Kg/h	1		
Степен на заштита (IN) / (OUT)	(IP)	IPX0/IPX4		
Класа на електрична заштита (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/II		
Макс. влезна потрошувачка	W	1900		
Макс. Електрична енергија	A	9,5		
Компресор	Модел	KSN98D34UER3		
	Тип	DC		
	Бренд	GMCC		
Внатрешна единица	Мотор на вентилатор	Модел	YYK18-4B	
		Влезна сила	W	/
		Капацитет	uF	1,5
		Брзина на внатрешен вентилатор RPM	r/min	1280/1130/990/850
	Внатрешен вентилатор	долж. на дија.	mm	φ97.8*558
	Внатрешна циркулација на воздух		m ³ /h	600
	Ниво на бучава на внатрешна dB		dB(A)	53
	Нето димензија		mm	750x285x200
Димензија на пакување		mm	802X346X267	
Нето тежина/Бруто тежина		Kg	8,5/10,5	
Надворешна единица	Мотор на вентилатор	Модел	D-35-10A	
		Влезна сила	W	48
		Капацитет	uF	/
		Брзина на надворешен вентилатор RPM	r/min	920/700/540
	Надворешен вентилатор	долж. на дија.	mm	407
	Ниво на бучава на надворешна единица, dB		dB(A)	62
	Нето димензија		mm	705x279x530
	Димензија на пакување		mm	825x326x595
	Нето тежина/Бруто тежина		Kg	22.5/26
Тип/тежина на разладно средство		g	R32/560	
Макс. испуст/Макс. притисок на вшмукување		Mpa	4.3/2.5	
Цевки за разладно средство	Страна за течност/Страна за гас/Должина	mm	φ6,35/φ9,52	
	Макс. должина на цевка на разладно средство/ Макс. разлика во ниво	m	20/10	